

ЈПКД "КОМУНАЛЕЦ" ГЕВГЕЛИЈА

ПРОГРАМА

**за работни активности на ЈПКД Комуналец Гевгелија
за 2015 година**

Гевгелија, јануари 2015 година

Изготвил: Директор со

раководители на сектор

1. СЕКТОР ВОДОСНАБДУВАЊЕ,КАНАЛИЗАЦИЈА И ГРАДЕЖНАГРУПА

1.1 Производство на вода

Производство на вода опфаќа две бунарски подрачја МОИН и ВАРДАР и резервоар СТОПАНСТВО за град Гевгелија, и резервоари за населените места Стојаково,Богородица,Моин и Мрзенци додека населените места Негорци, Прдејци и Смоквица со вода се снабдуваат од природни каптажи со резервоари, како посебни системи за водоснабдување а истите населени места располагаат со длабински бунари кој се употребуваат по потреба (во летниот период).Од април 2012 год. превземено е стопанисувањето и управувањето со водоснабдителниот систем за поранешна Општина Миравци,(населени места Миравци,Давидово и Милетково)каде снабдувањето со вода е од природни извори и каптажи а само во летниот период (јули-септември) се користат додатни количини со вклучување на пумпа на длабинскиот бунар со капацитет од 45-60 л/сек.

Со Р.Е. раководи работоводител со 9 техничари - машинисти на пумпи, чувари на резервоар Стопанство, и електричар на пумпи.

Во изминатата 2014 год. година Градот Гевгелија со населените места Моин,Мрзенци Богородица со Граничен премин,Стојаково,Селемлија ,Индустриска зона „Блокотехна,, „Негорски бањи,,како и дел од градот Гевгелија се снабдуваа со вода комбинирано од бунарско Подрачје „Вардар,, и „Моин,, Во населените места Прдејци,Негорци ,Смоквица и Миравци снабдувањето со вода е од природни извори –каптажи со исклучок на летниот период кога недостатокот за вода се надокнадува со активирање на потопните пумпи во длабинските бунари со кои располагаат овие населени места.

Земајќи во предвид дека 2014 год. беше поволна во поглед на хидролошката состојба со повеќе врнежи од дожд во текот на цела година , сепак со соодветната искористеност на капацитетите на бунарските подрачја успеавме да ги произведеме потребните количини за задоволување на потребата од вода на граѓаните без притоа да има поголеми нарушувања –недостатоци на вода.

Почнувајќи од октомври 2012 год па во континуитет и цела 2013 и 2014 год..воспоставивме нов режим на снабдување на вода во зимскиот период со тоа што и за снабдувањето со вода на Гевгелија во овој период се користат бунарите на „Вардар,, а се исклучени од системот бунарите бр.3 и 4 на пумпна станица „Моин,, со што се обезбедува подобрување на квалитетот на испорачаната вода.

Планираме и во 2015 година да продолжиме со ваквиот план на работа –рационално искористувајќи ги капацитетите на расположивите бунарски подрачја и каптажи со кои

стопанисуваме а притоа паралелно да инвестираме во подобрувањето на инсталираните капацитети на „Бунарските подрачја,, и нивно доопремување.

План на производство на вода во 2015 год.

- **Обезбедување годишно производство на вода**

Ред.бр	Бунарско подрачје	Количина на произведена вода	забелешка
1.	Бунарско подрачје,,Моин,,	1.800.000 м/3	12 месеци континуирано
2.	Бунарско подрачје,,Вардар,,	1.300.000 м/3	Континуирано 12 месеци
3.	Нас.место Негорци	350.000 м/3	Комбинирано снабдување
4.	Нас.место Прејци	100.000 м/3	Комбинирано снабдување
5.	Нас.место Смоквица	50.000 м/3	Континуирано (длабински б.)
6.	Миравци	400.000 м/3	комбинирано

Врз основа на погоре споменатите податоци,се планира во 2015 година да се произведе 4.000.000 м/3 вода

Планираната структура на потрошувачка на вода по категории на потрошувачи би била следна

Физички лица	2.300.000 м/3
Правни лица	500.000 м/3
Комунални потреби	150.000 м/3
Загуби во системите 26%	1.050.000 м/3
В К У П Н О произведена.	4.000.000 м/3

1-Планирани активности за 2015 година:

- Чистење на резервоар „Стопанство,, во месец април
- Чистење на останати резервоари кои се во експлоатација (Моин,Стојаково,Богородица,Смоквица,Негорци,Прдејци и Миравци) Време на реализација -април,мај и јуни.
- Оградување ,физичка заштита на Резервоари со изградба на ограда од бетонски столбови и плетена мрежа (Прдејци,Богородица,Смоквица) (време на реализација заклучно со април)
- Редовно сервисирање на катодната заштита на потисниот и доводниот цевовод.-два пати годишно
- Контрола на исправност и Сервисирање на 160 kw агрегат на бунари Моин -квартално

2- Предвидени набавки на основни средства и опрема

- Предвидена набавка на потопна/длабинска пумпа за Бунари „Вардар,, Со $Q = 35 \text{ l/s}$ $H = 80\text{m}$ со комплет електрика и командна табла – време на набавка март/април
- Вредност на набавката –.600.000 ден

3-Организациона поставеност

На бунарското подрачје „Моин,, и „Вардар,, Ангажирани се

Осум вработени како машинисти на пумпи кои работат во

Смени –нон стоп 24 часа.

На резервоар Стопанство ангажирани се 3 чувари кои работа

во смени.

Во поглед на бројот на вработените потребно е ангажирање на еден чувар за резервоар стопанство.

1.2. Анализа и контрола на водата за пиење.

Квалитетот на водата за пиење и во 2015 год. ќе се контролира бактеролошка, физичко-хемиски, радилошки и биолошки, соодветно со наведените анализи.

Бактериолошкиот преглед ќе се врши во зависност од бројот на жителите, т.е корисници на вода од јавниот водовод еквивалентни жители (Еж) , еден примерок месечно до 5000 жители(Еж).

Хемискиот преглед на водата за пиње ќе се врши во куса форма (мала хемиска анализа) во поглед на матноста, боја, вкус, Ph-вредност, нитрите, Нитрати, хлориди, железо, манган,тврдина на Вода ДН и потрошувачка на $KMnO_4$.

Заради воспоставениот нов режим на снабдување со вода и контрола на квалитетот на водата согласно препораките на Советот на Општина Гевгелија и ЈЗО-завод за здравствена заштита во првите месеци од 2015 год. (јан.,февр.,март) ќе се зедмаат примероци за хемијска анализа на секои 10-15 дена и ќе се прати константно квалитетот на водата во Гевгелија.

ЈЗО-завод за здравствена заштита Велес-Подружница Гевгелија ќе ги зема примероците од вода од одредени места каде водата постојано тече и ќе ги прави редовните анализи како на хлорирана вода така и на сива вода.

1. Предвидени активности и набавки на опрема во

Делот на хлорирањето на водата.

- Набавка на дозир пумпи за хлорирање на вода во

На доведен цевковод Прдејци

1.1.Одржување на водоводниот систем

Во водовод за оваа година ќе се вршат работни активности во следните области:

1. Контрола на состојбата на водоводната мрежа
2. Приклучок на новопријавени корисници
3. Монтажа на нови водоводни линии.
4. Демонтажа и поправка на водомери
5. Промена и поправка на секторски затварачи на водоводна Мрежа.
6. Замена на азвесно цементни водоводни цевци со ПЕ црево
7. Изградба на нови водоводни линии –реконструкција на постојните во правец на подобрување на водоснабдувањето.

8. По налог за исаклучување ќе се врши исклучување на корисници поголеми должници.
9. Ажурирање на податоци –изработка на подлоги на водоводната и канализационата мрежа .

А-Во делот на одржување – контрола на водоводната мрежа предвидените активности за 2015 год.воглавно се делат на два сегмента и тоа:

1.Одржување и интервенции на водоводни приклучоци

на корисниците каде најчесто се интервенира на дефекти

на вентил пред водомер,проблеми со водомерот како и внатрешна инсталација на корисниците.

Согласно долгогодишната пракса ,бројот на корисниците како

и состојбата на водоводните приклучоци предвидуваме

помегу 400 – 500 интервенции.

2. Одржување на примарната и секундарна водоводна мрежа

–улични водоводни линии поправка на дефекти на улична водоводна мрежа во Гевгелија и населените места до 200-250 интервенции.

- Со оглед на фактот да поголем број од поцинкуваните водоводни секундарни линии со дијаметар од 40,50 и 63 мм како и водоводните приклучоци од ½“ ,3/4“ и 1“ надминуваат старост од 40 години во наредните години предвидуваме зголемување на бројот на интервенции дефекти на поцинкуваните водоводни линии поради нивната зафатеност од корозија и појава на пукнатини за протекување на вода

Б- Во текот на 2015 г согласно поднесените барања за изведба на

Нови приклучоци на водоводната мрежа се планира издавање на согласност и изведба на нови приклучоци и тоа:

А./ Физички лица – домаќинства80 – 120 бр.

Б./ Правни лица –фирми.....20 – 40 бр.

предвидениот зголемен број на нови приклучоци се должи на зголемениот број на новоизградени објекти ,проширувањето на генералниот урбанистички план како и многуте новодонесени детални урбанистички планови што се предуслов за забрзан развој на Општина Гевгелија.

В- Во согласност со програмата за Изградба на системи

за водоснабдување на Општина Гевгелија ЈПКД „Комуналец,,ке земе активно учество во доставување на податоци за изработка на предвидените идејни и основни проекти за водоснабдувањето како и при изградбата на новите водоводни линии согласно програмата за Водовод и канализација усвоена од Советот на Општина Гевгелија.

Г- Во делот на демонтажа и промена на водомери согласно на

законските обврски за исправност на водомерите се предвидува :

- поправка,баждарење и замена на водомери кај корисниците во колективни Станбени згради –вкупно 300 бр.
- поправка,баждарење и замена на водомери кај индивидуални станбени Куќи вкупно 1000 бр.
- Замена на водомери кај правни лица (продавници, угостителски објекти,бутици и др.) 100 бр.

1.- Градежен дел –објект

А./ Изработка на основен проект за доградба на простории

Во склоп на баждарна станица.

-време ,(јануари и февруари)

- вредност на инвестицијата 18.000,00 ден.

Б./ Доградба на простории во склоп на баждарна станица

(просторија за прием на водомери, просторија за

чистење на водомери, просторија за вршење на

поправка на водомери и санитарен чвор)

време на изведба –(март – мај)

вредност на инвестиција – 400.000,00 ден.

2.- Опрема за баждарна станица

Потребна е набавка на опрема за чистење на водомери

со пескарее - вредност 300.000 денари.

3.- Организациона поставеност во баждарница

Ангажирање на вработени лица согласно потребите

за непречено функционирање на баждарницата

-Двајца водоинсталатери за монтажа и монтажа

на водомери .

-Двајца баждари –работници за вршење на поправка и

испитување на водомери

-Работоводител-(администратор) на баждарница

Д.- Во делот на одржувањето, поправките и реконструкција

на водоводните линии за 2015 година се предвидени

следните активности :

-Поправка и замена на секторски затварачи

Запирањето на водата при појава на дефекти на водоводната мрежа на поголеми реони заради поправка поради неможноста да се исклучат помали реони заради неисправноста на реонските линијски

Затварачи претставува голем проблем во делот на одржувањето на целокупниот водовод. За таа цел предвидуваме во рамките на редовните активности и во 2015 год. да замениме 15-20 линијски вентили со димензии од ф 80 – ф150 кој ќе се поставуваат на место на неисправните и дотраени вентили

- Реконструкција на водоводни линии

1. Реконструкција-зголемување на дијаметарот од ф150 на ф 250 на дел од доводниот водовод од Бунарско подрачје „Вардар,, во должина од 100м.

Вредност на инвестицијата – 400.000,00 ден.

Време на реализација - мај-јуни 2015 г.

2. Реконструкција на регионален водовод (водоводна линија ПВЦ ф225мм)

на премин преку река Вардар над мостот до Мотел „Вардар,, во должина од 175 м поставена на горниот стрoj од мостот на јужната пешачка патека. (Сегашната местоположба на главната доводна линија ПВЦ ф 225 мм. Е под јужната пешачка патека од мостот поставена на висечки метални држачи кој се обесени на конзолата пешачката патека од мостот. Поради долгите години на старост – истата е изградена 1981 год. металните држачи на делот каде се обвиткани во стаклена волна поради изолација и заштита од замрзнување се скоро целосно кородирани и распаднати така да и покрај двете интервенции за санација на истите во 2014 год. постои опасност да истите се обрушат што би предизвикало прекинување на водоснабдувањето на корисниците на потегот после мостот на река Вардар-Граничен премин богородица „Хотелските комплекси, Фламинго и Принцес, бензинските пумпи на коридор 10, како и населените места Богородица, Стојаково и Селемлија.

Вредност на инвестицијата 1.000.000,00 ден.

Време на реализација јуни-јули 2015 год.

3. Реконструкција на потисен цефковод ф 300 мм на бунарско подрчје

„Вардар,, со поставување на Линијски затварач ф 300 мм и „Т,,-штек

Со ф 300/250 како предуслов за реализација на активноста под бр.1.

Заради долгогодишна експлоатација и старост на колекторскиот

Цефковод во збирниот бунар „вардар,, на истиот се појавува р’га и

Пукнатини од кои истекува вода. За нивно санирање (заварување или

Реконструкција потребно е да се издвои-изолира истиот со поставување

На линијски вентил ф 300мм на потисниот цефковод пред „бунарит,,.

- Реализација на предвидени проекти

Заради добивање на точни показатели за количината на произведената вода на годишно ниво ,нејзина споредба со фактурираната состојба како услов на дефинирање на загубите во водоводниот систем во текот на 2013 год беа поставени три (3) протокомери на бунарските подрачја и резервоар а во 2014 год. протокомери на дистрибутивните линии во граот со што ќе се мери потрошувачка на вода по одредени зони. За 2015 год.предвидуваме да се воспостави систем на мониторинг-податоците од протокомерите да се сњледат константно од контролна соба –скада систем.

-Вредност на инвестицијата 1.200.000,00 ден.

-Прекинување на водоснабдувањето

Мерката за исклучување на корисниците од водоводната мрежа Во изминативе години беше користена во малку случаи и тоа на исклучување на диви приклучоци и заради користење на вода за наводнување без водомер.

Во 2015 ќе продолжи ваквата активност на исклучување на дивоприклучени корисници ,како и корисници кои не си ги плаќаат Редовно сметките согласно издадените налози од секторот за наплата како крајна мерка по исцрпување на другите можности за наплата како и корисниците кои неовластено користат вода од водоводната мрежа.

-Изработка на подлоги и скици

Непостоењето на подземен катастар претставува огромен проблем

При секојдневното работење во делот на одржувањето на водоводната мрежа ,исто така претставува проблем при делот на планирањето на нови проширувања и реконструкции на водоводот.

Поради ваквата состојба во 2010 започнавме со исцртување на постоечката инсталација само шематски на дигитална подлога користејќи ги сите постоечки шеми кои можеме да ги прибавиме како и укажувањата на лицата кои работат долго време во водоводот, со што барем ќе располагаме со податоци за распоредот на водоводните и канализациони линии во градот и некои населени места кои ги снабдуваме со вода за пиење.

Во текот на 2015 год. ќе продолжиме со активноста за исцртување на нови водоводни линии и ќе земеме учество во реализација на активностите за воспоставување на подземен катастар во соработка со Општинските служби и ангажирани геодетски фирми за реализација на проектот.

Канализација и градежна група

Групата за одржување на канализационата мрежа како и градежната група се дел од ЈПКД Комуналец и своите работни задачи и обврски ги извршуваат согласно усвоената годишна програма за работа како и во согласност со Пројавените потреби на теренот во склад со своите надлежности. Покрај редовните работни задачи и обврски извршуваат работи за потребите кај другите сектори во претпријатието кога за истото ќе се појави потреба.

Активностите кои се предвидуваат да се извршат во текот на 2015 година воглавно се идентични со претходните години со таа разлика што во делот на одржувањето на канализациониот систем заради поголемиот временски рок на користење, несоодветниот дијаметар на поедини канализациони линии за сегашните услови на користење и наталоженоста во поедини делови со земја и цврст отпад како и проширувањето на канализационата мрежа во другите населени места во Општината, бројот на интервенции ќе се зголемува перманентно од година во година

А-Група за канализации

1. Одржување на улична канализациона мрежа и куќните Приклучоци

-Се планираат интервенции за отпушување и прочистување на уличните канализациски линии (100-150) кои ќе се одвиваат во текот на целата година, од кои околу 100 интервенции би биле со употреба на цистерна за вода под притисок.

-Според досегашните согледувања се предвидува интервенции заради отпушување и прочистување на канализационите линии кај физички и правни лица по нивно барање-домашни канализации (100-150).

-Се предвидуваат интервенции во канализационата мрежа во населените места Богородица и Негорци 50 -60 на годишно ниво.

-Прочистување и пробивање на постојните улични сливници за прифаќање на атмосферската вода два пати во текот на годината како редовна активност и тоа во месец (март и април) и во месеците (септември и октомври) со што би биле опфатени 200 - 400 улични хоризонтални и вертикални сливници. Во текот на годината доколку се појави потреба од пробивање и прочистување на сливник кој не функционира редовно ќе се интервенира.

2. Канализациони приклучоци

-Се планира изведба на нови канализациони приклучоци на физички и правни лица во градот Гевгелија од 50-60 бр, и околу 10 – 20 приклучувања во канализацијата на корисниците од населените места Негорци и Богородица (оние корисници кои се уште се немаат приклучено како и нови објекти).Во 2015 год. ќе финансираат активностите за приклучување на сите корисници од нас.место Прдејци во новоизградената канализација а исто така се предвидуваа прием на новоизградена канализациона мрежа за нас.место Мрзенци и изведба на нови 60 – 100 приклучоци.

3. Реконструкција на канализационата мрежа

-Во делот на реконструкција на постојаната канализациона мрежа во 2015 год. ќе се фокусираме на поправка на оштетените Ревизиони шахти како и замена на оштетените и дотраени лиено-железни капацы и рамови на ревизионите шахти. Ќе се поправаат оштетените Ревизиони шахти во градот .Се предвидува да се обноват околу 40 РШ во делот на горната плоча.

-Заради чести запушувања на делови од канализациони линии предвидуваме Реконструкција на дел од канализационите линии и тоа .Реконструкција на дел од канализациона линија пред комплексот на Згради на ул.,„Коле Неделковски,, (пред

месарница Маја) во должина од 18 метри со дијаметар ф 250 мм. И на колективна зграда на ул.„Македонија,, во должина од 25 м.

4. Изградба на нови канализациони линии и изработка на идејни Решенија за проширување на канализационата мрежа во Гевгелија и населените места.

- Изградба на нова канализациона линија за индивидуални станбени куќи на ул.„Караорман,, во Гевгелија во должина од 200 м со дијаметар ф 250 мм.

- Изградба на нова канализациона линија на дел од ул.„Ристо Јанев,, во Гевгелија со должина од 250 м. Со дијаметар ф 2100 мм.

- Изработка на идејно решение со основен проект за реконструкција –дислокација на постојна канализациона линија од ул.„Индустриска,, покрај „Стаклени оранжерији,,

-Изградба на нови канализациони линии според укажаните потреби на граѓаните и правните лица и во соработка со надлежните органи при Општина Гевгелија-одделението за Комунални работи и локални патишта, преку учество во реализацијата на предвидените проекти и годишни програми од областа на комуналната инфраструктура од делокругот на работите на ЈПКД Комуналец .

- Активно учество во припремните активности како и во изградбата на Пречистителната станица за отпадни води за Гевгелија.

5. Организациона поставеност во делот на одржување на канализација

Со оглед на фактот дека од година во година се повеќе се зголемува обемот на активностите и потребниот ангажман во делот на одржувањето на канализационата мрежа, спроведувањето на се поригорозните законски прописи во оваа сфера како и фактот дека со новите цени е формирана и посебна цена за канализација потребно е да се изврши измени во делот на систематизацијата и да се предвиди потребниот број на извршители со кои би можело соодветно ,навремено и квалитетно да се извршат сите потребни активности во овој сегмент според укажаните потреби и барањата од корисниците

.Согласно горенаведеното Потребно е да се формира посебно одделение во склоп на секторот со потребниот број на вработени кои исклучиво би биле ангажирани на проблематиката на Одржување на канализационата мрежа во Општина Гевгелија.

(Во досегашниот период целокупната активност и интервенции во овој дел се извршува од страна на пет (5) извршители кои воедно се и Градежна група со безброј други обврски и активности.)

6. Набавка на потребна опрема

За 2015 год. се предвидува набавка на:

- Набавка на опрема за откривање и детекција да запушувања во канализационите и водоводните улични инсталации со видео надзор.
- Машина со повекеделна сајла со бензински мотор за пробивање на улични канализации со поголем дијаметар и должина на пробивање до 70 метри. Бр.1

Б-Градежна група.

Во текот на 2015 година се предвидуваат следниве активности:

1. Активност на градски гробишта.

-Изработка на двојни и единечни бетонски оквири на новиот дел на градските гробишта 60-80 бр. -Бетонирање на нови патеки со цел на дооформување на новиот дел од Градскитегробишта 80-120м².

2. Градежни активности за потребите на ЈПКД „Комуналец,,

- Доградување на простории за баждарна станица
- Дооформување на паркинг простор во делот на дирекцијата со поставување на Бекатон плочки (или бетонирање)150м/2
- Поставување на нови сообраќајни знаци како и санација на постојните кои се оштетени во соработка со надлежните органи при Општина Гевгелија од 30-50 броја.
- Оградување на Резервоари за вода за нас место Прдејци,Богородица ,Стојаково, и Смоквица.- во тек на 2015 год.

3.Активности во делот на Водовод и Канализации

-Изработка на нови и бетонски и Армирано-бетонски ревизиони шахти на водоводни и канализациони линии како и сливници за прифаќање на атмосферски води 15 - 30 бр.

-Рачен ископ на земја заради потребата од вршење на поправка при појава на дефекти на водоводната и канлизационата мрежа со кршење на бетон и асфалт во количина од 70 - 90 м³.

-Бетонирање на прокопани делови од улици и тротоари по отстранување на појавените дефекти во водоводната и канализаионата мрежа 50 - 100 м².

4.Други активности

-Други активности за кои ќе се појави потреба се од доменот на работење на градежната група, како и помош во делот на извршување на активностите во другите сектори.

II. Сектор Комунална хигиена, депонија, градски пазар, механичка работилница, градски гробишта со капела и спортски објекти

Програмата за одржување на комуналната хигиена за подрачјето на Општина Гевгелија за 2015 година е изработена согласно Законот за комунални дејности, Законот за управување со отпадот која во суштина ги третира индивидуалната и јавната комунална потрошувачка.

Поблиските односи на правата и обврските помеѓу давателот и корисниците на услугите, регулирани се со одлуката за комунален ред на Општина Гевгелија бр. 02 од 03.04.1998 година.

Со програмата се опфаќа:

- 1. собирање, транспортирање и депонирање на комунален , комерцијален и друг вид на неопасен, цврст технолошки отпад**
- 2. одржување чистота на јавно прометни површини**
- 3. стопанисување и одржување на градски пазар**
- 4. стопанисување и одржување на градски гробишта со капела**
- 5. стопанисување и одржување на спортски објекти (тениско игралиште, спортска сала “Партизан”)**
- 1. Собирање, транспортирање и депонирање на комунален , комерцијален, и технолошки цврст отпад**

Со програмата се опфатени градот Гевгелија со населените места од општината:

- | | |
|--|-------------|
| - Смоквица | - Миравци |
| - Прдејци | - Милетково |
| - Негорци | - Давидово |
| - Богородица | - Мрзенци |
| - Стојаково | |
| - Моин | |
| - Ново Конско | |
| - Конско со викенд населбата “Смрдлива Вода” | |

Собирањето, транспортирањето и депонирањето на комуналниот смет и технолошки отпад, зависи од потребите, културно-социјалните навики на населението и од видот и бројот на садовите за сместување на истиот. Нивото на услуга, начинот и

динамиката на собирање смет и негово транспортирање и депонирање, претставува една заокружена целина.

ОПЕРАТИВЕН ДЕЛ

За извршување на овие дејности, претпријатието располага со следниот возен парк

-Застава 650 8м³ 1
 -Ивеко 8м³ 1
 -Мерцедес “Атего”..... 8м³ 1
 -Мерцедес “Екониќ” 18м³ 2
 -Митсубиши “Фусо” 8м³ 1
 -ФАП ...самоподигач 2

Динамиката за извршување на активностите во овој сектор, се дадени табеларно во следниот прилог

РАСПОРЕД

за изнесување на смет од улиците по денови во неделата (камион 1)

Ред. број	Улица	Вк. Дом.	пон	втор	сред	четв	пет	саб
1	7-ми Ноември	71	71					
2	Ѓорче Петров	17	17					
3	Г. П. Одреди	86	86					
4	Смилевска 1 и 2	27	27					
5	Панде Дуганов	18	18					
6	Македонија	78	78					
7	М. Тито – Библи. – Ж. Станица	130	130				130	
8	Југославија	12	12					
9	7-ми Ноември – дел центар	10		10				
10	Земунска	16		16				
11	С. М. Данко (со сокаци)	115		115				
12	Таља Бикова	28			28			
13	Питу Гули	28			28			
14	Нако Вардарски	14			14			
15	Кочо Рацин	33			33			
16	Владо Кантарџиев	27			27			
17	Јане Сандански	26			26			
18	26-ти Април	25			25			
19	Булевар Гевгелија (излез)	20			20			
20	Белградска	17					17	

21	Ѓорѓе Стамов (со сокаци)	28				28		
22	Гоце Делчев (со сокаци)	71				71		
23	11-ти Октомври (со сокаци)	54				54		
24	Борис Кидрич	10					10	
25	Коле Неделковски	21					21	
26	Булевар Гевгелија (влез)	16					16	

РАСПОРЕД

за изнесување на смет од улиците по денови во неделата (камион 2)

Ред бр.	улица	Вк дом.	пон	втор	сред	четв	пет	саб
1	М. Тито	170	170				170	
2	Моински пат (со сокаци)	62	62					
3	Кукушка	23	23					
4	Ристо Јанев	26	26					
5	Иво Лола Рибар	51		51				
6	Борис Карапузов	8		8				
7	Скопска	39		39				
8	Петар Мусев	47		47			47	
9	Ванчо Прке	89		89				
10	Кожуф	29		29				
11	Мицо Шаренков	27			27			
12	Ристо Шуклев	34			34			
13	Деко Ковачев	61			61			
14	Миле Пеџанов	35			35			
15	4-ти Јули	22			22			
16	Воденска	11			11			
17	Митко Зафиров	55			55			
18	Булевар Гевгелија	10			10			
19	Леонид Јанков	23			23			
20	Радован Ковачевиќ	33				33		
21	Партизанска	39				39		
22	Панче Пешев	38				38		
23	Сава Михајлов	63				63		
24	Никола Карев (со сокаци)	100					100	
25	Караорман (со сокаци)	20					20	
26	Индустриска зона – Ракита	16					16	

РАСПОРЕД

за изнесување на смет од улиците по денови во неделата (камион 3)

Ред. Бр.	улица	Вк. Дом.	пон	втор	сре	четв	пет	саб
1	Лена Ѓорова	17	17					
2	Мирче Ацев	38	38					
3	Мечкин Камен	6	6					
4	Самоилова	17	17					
5	Ѓоко Тутушев	27	27					
6	Југославија	20	20					
7	Јанко Урдинов	34	34					
8	Браќа Миладиновци	44	44					
9	Железничка	39	39					
10	Илинденска	40	40					
11	Страшо Пинџур	17		17				
12	Ристо Фаршинин	53		53				
13	Васо Карајанов	33		33				
14	Кирил и Методиј	36		36				
15	Димитар Влахов	51		51				
16	Илија Миов	90		90				
17	Рајко Жинзифов	34		34				
18	Солунска	33			33			
19	Танче Камберов	76			76	76		
20	Титоградска – дел	40			40			
21	Сараевска	51			51			
22	Загребска	62			62			
23	Димитар Влахов – дел	12			12			
24	Ристо Чавдаров	10			10			
25	Јосиф Јосифовски	106			106			
26	Ѓорѓи Велков	18			18			
27	Лена Ковачева	14			14			
28	1-ви Мај	30			30			
29	Крушевска	11				11		
30	Ристо Бојмалиев	63				63		
31	Титоградска – дел	40				40		
32	Серменинска	76					76	
33	7-ми Ноември (кон Мрзенци)	40					40	

РАСПОРЕД

за изнесување на смет од населените места Негорци, Прдејци, Смоквица, Миравци,
Милетково, Давидово, Мрзенци, Богородица, Стојаково, Моин и Ново Конско

Реден број	Место	Вк. Дом.	Пон.	Вторник	Среда	Четвр.	Петок
1	Негорци		*				*
2	Прдејци		*				*
3	Смоквица		*				
4	Миравци			*			
5	Милетково		*				
6	Давидово		*				
7	Мрзенци			*			*
8	Богородица		*				*
9	Стојаково			*			
10	Моин				*		
11	Ново Конско				*		

РАСПОРЕД НА ПОСТАВЕНИ САДОВИ ЗА СМЕТ ОД 1.1 м³

Реден број	Улица/Правен субјект	Број	м ³
1	Булевар Гевгелија	8	8,8
2	Деко Ковачев	9	9,9
3	Македонија	3	3,3
4	Страшо Пинџур	5	5,5
5	Мирче Ацев	1	1,1
6	Коле Неделковски	9	9,9
7	Повардарие		
8	Вардар осигурување	2	2,2
9	Бункер зграда	1	1,1
10	Солун дирекција	3	3,3
11	Јавор Џоко	1	1,1
12	Шимов	2	2,2
13	Хотел Фламинго	4	4,4
14	Граничен премин	8	8,8
15	Терминал	4	4,4
16	Хотел Аполонија	5	5,5
17	Промес	1	1,1
18	Конти – Мрзенци	1	1,1
19	Мотел Вардар	2	2,2
20	ПТТ	1	1,1

21	Русе Комерц	2	2,2
22	Стил Технолоџи	2	2,2
23	Караула	1	1,1
24	МВР	1	1,1
25	Ветеринар	1	1,1
26	АС Специјал	1	1,1
27	Физикална	1	1,1
28	Макпетрол	4	4,4
29	Илинденска	9	9,9
30	Трговски центар	3	3,3
31	Љубљанска	3	3,3
32	Сава Михајлов	12	13,2
33	11-ти Октомври	2	2,2
34	Загребска	4	4,4
35	Титоградска	2	2,2
36	Белградска	2	2,2
37	Гоце Делчев	3	3,3
38	Булевар – запад	2	2,2
39	Затвор	2	2,2
40	Борис Карапузов	3	3,3
41	Петар Мусев	3	3,3
42	Спортска сала	2	2,2
43	Железничка	3	3,3
44	Випро { Прдејци }	1	1,1
45	Градски пазар	3	3,3
46	Хотел НАР	1	1,1
47	ЕВН	1	1,1
48	Автобуска	1	1,1
49	Панде Дуганов	6	6,6
50	Негорски Бањи	3	3,3
51	Градски гробишта	5	5,5
52	Факултети при универзитет “Г.Делчев”	1	1,1
53	Основен суд	3	3,3
54	Општина Гевгелија	1	1,1
55	Стар Пионерски Дом	1	1,1
56	Градинка “Детска Радост”	4	4,4
57	ОУ “Владо Кантарџиев”	2	1,1
58	Давидово	3	3,3
59	Смоквица	6	6,6
60	Прдејци	11	12,1
61	Негорци	29	31,9
62	Богородица	11	12,1

63	Хотел Принцес	5	5,5
64	Миравци	17	18,7
65	Милетково	2	2,2

РАСПОРЕД НА ПОСТАВЕНИ САДОВИ ЗА СМЕТ ОД 5 м³

Реден број	Улица/Правен субјект	Број	м ³
1	Градски гробишта	2	10
2	Железничка	2	10
3	Богородица	3	15
4	Стојаково { Ноел }	1	5
5	ЈЗУ Општа Болница	2	10
6	СОУ “Јосиф Јосифовски”	1	5
7	Психијатриска Болница – Негорци	1	5
8	Технопродукт	1	5
9	НОЕЛ	4	20
10	7-ми Ноември	1	1,1
11	ЕВН Стопански двор	1	5
12	Граничен премин	2	10
13	Негорци	5	25
14	Тедико	1	5
15	Моин	2	10
16	Ново Конско	2	10
17	Бекарт	1	5
18	Јоско Јуниор	1	5
19	Казино Базен	1	5
20	Русе Комерц	1	5
21	Паскалин	1	5
22	Меркјури	1	5
23	Виви Текс	1	5
24	Ред Грин	1	5
25			
26			
27			

Претпријатието врши редовно изнесување и отстранување на сметот во наведените населени места. Во текот на 2013 година, населените места Миравци, Милетково и Давидово, целосно се опфатени со камионско собирање на смет.

План и активности за 2015 година

- изнесување на сметот од домаќинствата и дворните места
- подигање на контејнерите што се распоредени низ градот и околу станбените комплекси, секој ден освен недела
- одржување и чистење на бетонските платоа за контејнерите, од смет (невнимателност на граѓаните, но и растурање од мачиња и кучиња скитници)
- поставување на уште 50 (педесетина) нови контејнери од 1,1 м³, со што ќе се задоволат потребите на одредени делови од градот, на поедини станбени комплекси и на помалите населени места во општината
- изнесување на смет од индустриските и други деловни објекти
- изнесување на смет од населените места на општината што се наведени претходно во програмата два пати неделно
- изнесување смет по повик на граѓани или правни лица надвор од планот и динамиката утврдени за таа намена
- дејствување и постапување по пријави од Општински и Државни инспекциски служби
- во рамките на финансиската состојба на претпријатието и во координација со Општинските и Државни релевантни фактори, набавка на стандардни садови за смет за индивидуалните корисници
- набавка на големи најлон-ќесиња и нивно распоредување меѓу граѓаните, корисници на нашите услуги за собирање на PET амбалажа (пластика и пластични шишиња)

Селектирање на смет од физички лица. Посебно органски и био-разградлив смет, а посебно пластика, хартија и картон. Органскиот и био-разградливиот смет ќе се става во црни ќеси, а хартијата и пластика во безбојни (или по договор во некоја друга боја) ќеси. Населението ќе биде обавестено и информирано со флаери, медиумско известување, школи и др. Во почетокот ќе биде опфатен само градот, а потоа и другите населени места во општината. Собирањето ќе се врши еднаш до двапати неделно, спрема потребите на теренот. Поради тоа, треба да се има во предвид и зголемување на трошоците за гориво, бидејќи возилата ќе бидат дополнителни на терен од вообичаената маршрута и програма. Ќе се склучат договори со претпријатија и фирми што работат со селектиран отпад (хартија, пластика, стакло и др.) со што би се остварила дополнителна финансиска корист. Проблемите со дивите собирачи на пластика и хартија, ќе се решаваат со соработка помеѓу претпријатието и општинските комунални инспекции (комунален инспектор, инспекторат за животна средина и екологија и др.) и полиција.

Напомена:

-Возилата и средствата за извршување на овие дејности се со голема старост и амортизираност

-Често доаѓа до дефекти на моторните делови, а почесто и на самата надградба и хидраулика

-Со тоа понекогаш се намалува квалитетот и темпото за извршување на дејностите

-Посебно застарени, амортизирани и во лоша состојба се двата камиона од типот "FAP" – автоподигачи за контејнери од 5 м³

Неопходна е набавка на барем едно такво возило, со што би се подобрила ефикасноста и квалитетот во давањето услуга и што е уште поважно, ќе се намалат трошоците за поправки, резервни делови, гориво и др.

Исто така во лоша состојба е возилото "Zastava" 850 rotopress. Потребна е набавка на такво возило, бидејќи истото е мало по волумен и лесно влегува во мали и тесни улици.

2. Одржување чистота на јавни прометни површини

Одржувањето, метењето, чистењето и миењето на јавно прометните површини, плоштад и тротоари, зависи од повеќе услови, потреби и параметри:

- Фреквенција на луѓе и моторни возила
- Густина на население
- Степен на нечистотија
- Изградба на објекти
- План за одржување
- Социјални и културни навики на граѓаните

Одржувањето на јавно прометните површини се врши со:

- Рачно метење
- Машинско метење
- Рачно миење
- Миење со цистерна

ОПЕРАТИВЕН ДЕЛ

За извршување на горенаведените активности, претпријатието располага со следните средства:

- FAP – цистерна.....1
- машини за метење.....4
- рачни метли

Планот и динамиката за одржување на јавно прометните површини е прикажан во следниот табеларен приказ

ПРЕГЛЕД НА ЈАВНО ПРОМЕТНИ ПОВРШНИ

Одржување шест пати неделно
(рачно-машинско чистење)

Реден број	Улица	м ²
1	Маршал Тито	12800
2	ГП Одреди	3450
3	7-ми Ноември	4050
4	С.М. Данко	10080
5	Радован Ковачевиќ	4290
6	Јосиф Јосифовски	5090
7	Спомен Костурница	1550
8	Ристо Фаршинин	2000
9	Мирче Ацев	2300
10	Таља Бикова	2800
11	Булевар Гевгелија	12800
12	Илинденска	1500
	Вкупно	62790

ПЛАН И ДИНАМИКА ЗА МИЕЊЕ НА УЛИЦИ

Машинско со цистерна – понеделник, среда, петок

Реден број	Улица	м ²
1	Ванчо Прке	1140
2	Скопска	1020
3	И.Л. Рибар	1320
4	Борис Карапузов	1080

5	Радован Ковачевиќ	4290
6	Партизанска	2800
7	7-ми Ноември	4050
8	ГП Одреди	3450
9	С.М. Данко	10080
10	Таља Бикова	2300
11	26-ти Април	1250
12	Нако Вардарски	1200
13	Коста Рацин	1300
14	Питу Гули	960
15	Јане Сандански	960
16	Владо Кантарџиев	960
17	11-ти Октомври	5250
18	Борис Кидрич	3000
19	Коле Неделковски	2000
20	Булевар Гевгелија	10000
	Вкупно	58410

ПЛАН И ДИНАМИКА ЗА МИЕЊЕ НА УЛИЦИ

машинско со цистерна – вторник и четврток

Реден број	Улица	м ²
1	Ристо Бојмалиев	2000
2	Јосиф Јосифовски	5040
3	Солунска	1550
4	Танче Камберов	960
5	Паркинг игралиште	1400
6	Ѓорѓе Велков	650
7	1-ви Мај	1500
8	Димитар Влахов	2040
9	Кирил и Методиј	1100
10	Ристо Фаршинин	2000
11	Васил Карајанов	1100
12	Илија Миов	3000
13	Мирче Ацев	2300
14	Илинденска	2000
15	Ѓоко Тутушев	1600
16	Железничка	3000
17	Загребска	3000
18	Сараевска	3000

19	Браќа Миладинови	1000
20	Моински пат	2000
	Вкупно	40240

ЈПКД “Комуналец” врши редовно метење, миење и одржување на овие површини.

План и активности за 2015

-Редовно чистење, метење и одржување на улиците, тротоарите и останатите јавно прометни површини

-Зголемување на површините за одржување

-Подобрување на квалитетот во извршувањето на активностите

-Ставање на ќесиња за смет и нивна редовна замена на уличните канти

-Постапување по пријави и решенија од комуналниот инспекторат и инспекторатот по екологија

-Спречување на создавање мини депонии на разни точки во градот како и надвор од него

-Вонредно чистење, метење, миење низ градот при одржување на разни манифестации, собири, концерти, добротворни приредби и др.

-Чистење (метење) и средување на централното градско подрачје во недела и празнични денови

-Миенење и разладување на улиците во летниот период, кога температурите се високи

Напомена:

Поради честото оштетување, уништување и запалување на малите улични канти што служат за ситни отпадоци од пешаците, опушоци и др, а кои се поставени во централното градско подрачје, плоштад, булевар, основни и средни училишта, потребно е нивно заменување.

Претпријатието редовно ја одржува чистотата на јавно прометните површини и централните подрачја во околните населени места во Општината, влезот и природните патишта во градот. Претпријатието ја одржува чистотата и хигиената на местата предвидени за спорт и рекреација, како што се пешачките патеки кон река Вардар, Негорски Бањи, спортски објекти, тениско игралиште и др.

Согласно законот за комунални дејности, извршувањето на комуналните дејности се обавува со надокнада (односно со плаќање). За одржување на јавно прометните

површини, постои програма и оперативен план врз основа на што се склучува договор меѓу Советот на Општина Гевгелија и Ј.П.К.Д. “Комуналец”, после што се отпочнува со работењето на одржувањето на јавно прометните површини за што и нарачателот на работите и извршителот на работите имаат взаемни обврски и права во вид на должничко – доверителни односи, согласно нашиот ценовник.

3.Стопанисување и одржување на градскиот пазар

Градскиот пазар има површина од 2600 м² на која се поставени 110 бетонски тезги и 70 метални тезги, а има место за уште 70 тезги на улиците “7-ми Ноември” и “Борис Карапузов”, што се пополнуваат од самите корисници-излагачи.

Работната единица “Комунална Хигиена”, максимално се ангажира за одржување на чистотата со што овозможува висок степен на хигиенско-санитарни услови. Градскиот пазар и просторот околу него, се одржува секој ден со метење, а после секој пазарен ден се чисти, се мети, се подига сметот и се мие со вода

Со веќе отпочнатите активности од страна на Општината за изградба на нов градски пазар, ќе се наметне потребата од активности во смисол на пренос на тезги и други материјали, набавка на нови модерни тезги, средства за одржување на хигиена и др.

План и активности за 2015 година

- редовно одржување на пазарната површина
- резервација на тезги и наплата на пазарна такса
- одржување о обновување на тезги
- наплата од дуќани и киосци
- организирање на пазарниот ред на градскиот пазар
- редовно чистење и миење на пазарот

Механичка работилница

Механичката работилница ќе се грижи за исправноста на возниот парк, во смисол на одржување и поправка на возилата , како и сите други помали машини, моторни косачки и секаков вид на алат што се користат во претпријатието. Во работилницата се врши поправка и одржување на контејнерите од 5 м³ и 1,1м³.

4.Управување и одржување на градски гробишта со капела

Градските гробишта со капела се на површина од 43500 м² заграден простор.

Активности за одржување на градските гробишта се :

- парцелизирање и бетонирање на нови гробни места
- бетонирање на нови пристапни патеки
- обновување и бетонирање на старите оштетени патеки
- одредување на гробно место за закоп на починато лице
- редовно собирање и отстранување на смет
- косење и отстранување на трева и коров од патеките и околу гробните места
- поставување на нови чешми за потребите на новиот дел
- поставување на нови пултови за помен на починатите

Напомена:

Во согласност со Законот за гробишта и погребална дејност и поделбата на дејностите **Управител** и **Оператор**, ЈПКД “ Комуналец “ се јавува како Управител на градските гробишта и ги извршува дејностите предвидени со законот.

Меѓутоа на територијата на Општина Гевгелија, нема правен субјект или погребално претпријатие кое би ги извршувало дејностите како **Оператор**. Поради неможноста од одложување или неизвршување на погребалната услуга односно погреб (закоп) на починато лице, неопходно е, ЈПКД “ Комуналец “ и во наредниот период { до пријавување и одредување на Оператор } ги извршува активностите, неопходни за погреб на починато лице.

Активности за функционирање и работење на градската капела

- Навремен прием на покојните во градската капела
- сместување на покојните во ладилникот (комора)
- Ноќно чување на покојните
- навремено изложување на покојните на одарот во капелата
- Обслужување за време на погребниот обред во капелата
- Пренос на покојниот до гробното место за закоп
- одржување на хигиенско-технички услови во капелата
- одржување на зеленилото и хигиената околу капелата

Стопанисување и одржување на градска депонија

Градската депонија е со површина од 42,000 м² ограден простор. На истата се депонира смет од повеќето населени места во Општина Гевгелија и градот Гевгелија, како од индивидуални создавачи на смет, така и од правни лица и фирми создавачи на смет. Се

депонира разновиден комунален и друг вид на неопасен цврст технолошки отпад,отпадоци од конзервно производствени погони, винарската индустрија и др.

Депонијата е обезбедувана со чуварска служба 24 часа дневно.

Напомена:

Со започнување на изградбата на пречистителната станица, површината на самата депонија и местото за депонирање смет е многу намалена.Потребно е секојдневно машинско прибирање на истоварениот смет и негово набивање.Исто така, депонираните количини смет треба редовно да се покриваат со одреден слој земја или сличен матерјал. Машината со која располага претпријатието { Скип JCB } неможе да ги задоволи потребите за извршување на овие дејности

За навремено, ефикасно и квалитетно да се извршат горе-наведените активности, неопходно е да се набави специјално возило (булдожер – гасеничар).

Напомена:

Поради секојдневното депонирање големи количини смет на мала површина, за краток временски период ќе биде потребно изнаоѓање решение, односно Општината со Советот на град Гевгелија да одреди нова локација.Место каде што освен депонирање , ќе се врши и селектирање, со цел за економска добит и одржливост на дејноста.

5.Стопанисување и одржување на спортски објекти

Со одлука на Советот при Општина Гевгелија бр. 07-2213/1 од 25.08.2011 на Ј.П.К.Д. “Комуналец”-Гевгелија, му се дава на користење и одржување спортски објекти:

- Спортска сала ДТВ “Партизан” во Гевгелија
- Тениско игралиште (дупло) во кругот на поранешна касарна

Одржувањето на тениското игралиште ќе се состои во чистење, метење, како и одржување и косење на околината околу игралиштето. Одржување на оградната мрежа, одржување на рефлекторите за ноќно играње и одредување термини за користење на игралиштето.

Напомена:

Ценовникот, односно висината на надоместокот за наплата при користење на спортските објекти (термини) го одредува Советот на Општината.

Спортската сала ДТВ “Партизан” е во лоша состојба, со оштетени (искршени) прозорци и стакла, внатрешни врати. Во самата сала сите справи се оштетени и искршени. Санитарниот јазол е неупотреблив. Таванот во салата е со поголеми оштетувања и дупки. Во планот и програмата за 2015 година, предвидено е постепено ставање во функција на одредени делови во објектот. Поправање на кровот, поправање на прозорци и стакла, реновирање на санитарниот јазол и др.

ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО

Претпријатието Ј.П.К.Д. Комуналец- Гевгелија, ги одржува тревниците (парковите) и зелените површини како во градот така и во околните населени места од Општината и викенд населбите Хума, Конско и Смрдлива Вода.

Одржувањето се врши на повеќе начини..

- Машинско косење
- Рачно косење
- Кастрење
- Садење на цвеќе
- Садење на дрвја (листопадни и зимзелени) и други видови растенија
- Полевање на цвеќиња и наводнување на тревни површини
- Чистење и отстранување смет од самите паркови и зелени површини

За косење трева Паркови и зеленило располага со 5 тримери и 3 машини за косење и машина за собирање листови која исто се користи за дување на тревата од тротоарите.

Зелените површини(паркови) во самиот град изнесуваат околу 24 000 м и 45000 м зелени површини околу колективните станбени објекти. Исто така и влезот на градот, канал Раул просторот околу стара касарна и Градски гробишта.

Косењето исто така се изведува рачно односно со коса во зависност од видот и висината на тревата.

Исто така одржување се врши во следните населени места:

Горничет,Мрзенци,Негорци,Прдејци,Богородица,Миравци,Милетково,Давидово

Гореспоменатите места се косат неколку пати во годината, а посебно внимание се обрнува на локалните празници(панаѓури),како и на сезоната за косење.

Редовно кастрење гранки во зимскиот период поради обликување на дрвјата, како и поради непречено движење на пешаците по тротоарите и непречено одвивање на сообраќајот по улиците во самиот град.

Одржување на патни правци:

Фабрика Зора-Негорци,Богородица-Стојаково,Пат за Богородица-Панов мост-старо школо,Кружен тек од касарна-Ново Конско,Миравци-Давидово,Пат за Богородица-раскрсница преку хотел-Принцес.

Редовно кастрење грмушки и жбунести растенија, неколку пати во годината во зависност од потребите и видот на растенијата.

Во гаража Комуналец има два пластеника(фолии) во кои се произведуваат од 15-18000 цвеќиња за потребите како на самиот град така и околните населени места.

Се произведуваат исто така и други видови растенија, дрвца грмушести растенија од семе и од резанки.

Редовно полевање на цвеќиња и наводнување на паркови од кои поголем дел се покриени со системи за наводнување. Неколку од системите за наводнување треба да се заменат бидејќи се расипани или скршени од несовесни граѓани посебно деца.

На насадите со цвеќе редовно се врши прашење и ѓубрење.

За одржување на парковите и зеленилата потребна е набавка на:

- Семенски материјал за тревни површини и цвеќиња
- Набавка на вештачко ѓубриво и средства за заштита(инсектициди, фунгициди др.)
- Замена на веќе напоменатите оштетени распрскувачи
- Нови распрскувачи, поради зголемената површина на тревници и површини со цвеќиња.
- Резервни делови за сите видови машини, тримери, косачки, пили за сечење дрвја и др.

Планирано е исто така и реновирање на фонтаната на центарот на плоштад Гевгелија.

- Санирање на оштетени тротоари
- Урбано одржување, поправање на клупи, детски игралишта, лулашки и поставување нови.
- Чистење на канал (Раул)

Напомена

Опремата што служи за извршување на наведените активности е во разнолика амортизираност и максимална искористеност, посебно во пролетниот и летниот период.

Работната единица Паркови и зеленило, има потреба од едно возило со багажен простор (пик-ап модел, комбе) бидејќи постоечкото не е во употреба, за да бидеме во можност да ги опфатиме сите населени места и самиот град.

1.

Реден број	Косење и наводнување	Површина
1.	Чекори	2300
2.	Алатница	500
3.	Владо Кантарџиев	200
4.	Пиперана	400
5.	Конти Хидропласт	6500
6.	Трансбалкан	5700
7.	Железничка	4120
8.	Кружен тек Слободан Митров Данко	400
9.	Автобуска станица	400
10.	Водна заедница	300
11.	Театар	3500
12.	Шеталиште	600
13.	Општински суд	2500
14.	Костурница	1150
15.	Виолета парк	3160
16.	Касарна - кружен тек	450
17.	Канал Раул	2000

Вкупно:**35,180 м2****2.**

Реден број	Згради и други објекти	Површина
1.	11ти Октомври	500
2.	Сава Михајлов	7100
3.	Коле Неделковски	10270
4.	Љубљанска	3450
5.	Илинденска	6300
6.	Околу градинка Цветови	3170
7.	Гоце Делчев и кошаркарско игралиште	1500
8.	Пионерски дом	2000
9.	Загребска	540
10.	Титоградска	500
11.	Царински бараки	500
12.	Булевар Гевгелија и Деко Ковачев	5000
13.	Мултинаменско игралиште	4450
14.	Влез на Гевгелија од Шимов до надвозник	400

Вкупно:**43,680 м2**

III. КОМЕРЦИЈАЛНО НАПЛАТЕН СЕКТОР

Годишни активности на Комерцијално-наплатниот сектор кои се планираат во 2015 година се :

Завршни активности во реализација на програмата на КФВ банката во процесот на замена на водомерите, со целосно ажурирана база на податоци за корисниците, извршена контрола и сликање на секое мерно место а ќе бидат завршени обновените договорите со корисниците. Редовните активности кои ќе се извршуваат се:

- читање и контрола на водомери, (редовна контрола на новите далечински водомери, контрола на механички водомери и читање состојби, евиденција во месечна книга, изготвување списоци за неисправни водомери и нивна замена)
- изготвување и внесување на податоци за месечни сметки и фактури
- дополнување на постоечките матични податоци согласно новите законски регулативи, (за правни лица - со достава на фактури по и-меил), промени во другите податоци (за одведување урбани отпадни води кај новите приклучоци, за евиденција на изнесување отпад кај корисници во околните места и сл.)
- компјутерска обработка на податоци
- месечно изготвување сметки (за физички) и фактури (за правни) лица
- финансиско задолжување по корисник по шифра за физички лица и по шифра за правни лица
- редовна и навремена достава на сметки и фактури
- фактурирање на останати услуги и извршени работи
- наплата на побарувања (на лице место при достава, преку благајна и преку банков извод)
- редовно раздолжување на сметки од инкасатори (за сметки до 2007 година) и новозадолжениот инкасатор со сметки, завршување на пописите со предавање на сметки
- достава на дневни податоци за финансиско раскнижување
- изготвување месечни пресметки по инкасатор со искажување на посебни податоци за вода, губретарина, погребни услуги, баждарење, надоместоци и данок на додадена вредност
- изготвување месечни пресметки за правни лица со сите параметри од фактури
- изготвување на извештаи за наплата од домаќинства
- изготвување на извештаи за наплата од правни лица
- изготвување и достава на опомена на корисници-нередовни плаќачи
- изготвување на списоци за исклучување и достава до Техничка служба при сектор водовод
- анализа на спроведените измени на постоечкиот распоред на потрошувачи по реони за инкасаторите со воведените нови водомери, по потреба дополнителни промени
- завршна фаза од проектот за замена на водомери со далечинско отчитување
- потпишување на договори за водоснабдување со сите останати корисници (правни и физички лица)
- изготвување и припрема на неплатени сметки и фактури за тужби во правен сектор

Подобрување на наплата со превземање на одредени мерки преку следните активности :

-повеќе контакти на инкасаторите на лице место со корисниците, посебно за потпишување на договори за отплата на рати

- дополнување на податоците за секој корисник-домаќинство со склучување на договори со сите останати корисници и правни и физички лица
- редовност во контролата на состојбата на водомерите
- пријавување на неисправни водомери за поправка и баждарење
- достава на опомени по неплатен долг
- утужување на ненаплатените побарувања
- исклучување на нередовните плаќачи по доставените опомени
- контрола на бараните услуги
- склучување на договори за наплата на заостанат долг

Со обезбедување финансиски средства ќе може да се инвестира во нови основни средства, опрема, материјали и поефикасно работење.

Во делот на комерцијата и набавките, и оваа година ќе биде изготвен план за јавни набавки, согласно законските прописи . За набавките на потребни стоки, услуги и работи , ќе се спроведува постапка, а ќе се набавува со помали залихи како не би се затварале финансиски средства непотребно.

Што се однесува до набавките на нови основни средства кои се планираат, ќе бидат извршени доколку бидат обезбедени финансиски средства .

Автобуска станица Гевгелија

Во 2015 година, автобуска станица Гевгелија ќе работи секојдневно од 05 до 21 часот. Основни задачи кои ќе се извршуваат се : продажба на билети, заверка на билети и редовна услуга на сите патници и фирми превозници , нудење информации и помош за реализирање на патувањата на корисниците на сите релации.

За користење на пероните и редот на автобуската станица ќе се грижат вработените во две смени секој ден. Хигиената редовно ќе се одржува, а делот на хортикултурното уредување ќе биде во соработка со секторот паркови и зеленило.

Во 2015 година ќе биде воведена наплата со дебитни и кредитни картици, преку пост терминал. Исто така се планира да се почне да функционира и продажбата на Е-билети, преку новиот модул за кој се извршени подготвителните работи.

IV. ФИНАНСИСКО-СМЕТКОВОДСТВЕН СЕКТОР

Финансиско сметководствениот сектор во 2015 година ќе ги реализира следните активности:

Ажурно водење на целокупното материјално - финансиско работење според Законот за сметководство и меѓународни сметководствени стандарди.

Се грижи за навремено доставување на финансиските документи од комерцијалниот сектор, материјалната евиденција од магацинерот, изводите за состојбата на паричните средства во деловните банки. По нивно прибирање ја подготвува документација и ја ажурира во книговодствените книги по хронолошки редослед.

Изготвува секојдневно касови извештаи односно евидентирање на благајничкото работење и истите се ажурираат во сметководствените книги.

Врши обработка на материјалната евиденција со изготвување на приемници и задолжување на магацинерот воедно и негово раздолжување и врши усогласување со материјалната евиденција што се води во магацинот.

Врши месечна пресметка на плати и нејзино реализирање преку исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување, персонален данок, нето плати и надоместоци на плата.

Изготвува месечна пресметка на данок на додадена вредност со евидентирање на влезните и излезните фактури.

Изготвува месечна и годишна пресметка на данокот на добивка.

Изготвува, тромесечни и годишни финансиски извештаи.

Врши аналитичко раскнижување на сите уплати по каса прими, банкови изводи и други финансиски документи на домаќинства и изготвува секојдневни групни извештаи по инкасатори.

Врши книговодствено усогласување со своите коминтенти, испраќа ИОС обрасци за усогласување на состојбата на побарувања од купувачи и обврски спрема добавувачи.

Ја следи финансиската ситуација и согласно расположивите средства врши исплата на обврски према добавувачите.

Планирани годишни приходи од активностите на Програмата за 2015год.

Приходи од вода	33.500.000.-
Приходи од канализација	11.000.000.-
Приходи од чистота	19.000.000.-
Приходи од погребална дејност и капела	6.300.000.-
Приходи од пазар	2.300.000.-
Приходи од водоводни услуги	1.300.000.-
Приходи од баждарење	2.000.000.-
Приходи од градежна група и канализација	800.000.-
Приходи од одрж.ЈПП,паркови и депонии поправка и одржување урбана опрема	8.500.000.-
Приходи од автобуска станица	2.500.000.-
Други приходи	900.000.-
Останати приходи	2.000.000.-
Вкупно планирани приходи	90.100.000.-

Планирани трошоци за реализација на активностите од Програмата за 2015 год.

Потрошени материјали,резервни делови и ситен инвентар	5.300.000.-
Вкупно потрошена енергија	10.500.000.-
-потрошена електрична енергија	6.700.000.-
-потрошено гориво	3.800.000.-
Производни транспортни и другиуслуги	3.200.000.-
Други надоместоци на вработени и граѓани дневници за службено патување и	1.650.000.-
Амортизација	6.300.000.-
Трошоци за промоција, пропаганда, реклама, репрезентација и спонзорство	400.000.-
Премии за осигурување	200.000.-
Бруто плати	53.300.000.-
Вредносно усогласување на побарување	3.500.000.-
Други трошоци и расходи	5.500.000.-
Вкупно планирани трошоци	89.850.000.-

V. СЕКТОР ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ

Во сектор за општи и правни работи во 2015 година се предвидува да се извршуваат редовни тековни работи поврзани со примена на законите за сите дејности на претпријатието и усогласување на работењето со истите. Посебно ќе се врши спроведување на законите од комуналните дејности така што ќе се усогласува и работењето согласно можните измени и дополнувања на Закон за јавни претпријатија, Закон за снабдување со вода за пиење и одведување отпадни води, Закон за управување со отпад, Закон за гробишта и погребни услуги и другите закони.

Како и во 2014 година, ќе се продолжи со склучување на договори за редовни комунални услуги со корисниците на услугите. Оваа година се проложува со склучување на анекс на договори со дел од корисниците согласно Проектот за водоснабдување: замена на постоечките со нови водомери на далечинско отчитување - финансиран од кредит на КФВ банка, кои договори ќе се склучуваат за начинот и постапката на вградување на новите водомери. Исто така ќе се склучуваат и други договори за потребите на работењето на претпријатието. Склучувањето на корисничките договори ќе се евидентира во одделен деловодник.

По потреба ќе се изготвуваат акти на претпријатието, а особено изготвување процедури за работа .

Ќе се спроведуваат постапки за јавни набавки, а за таа цел е потребно да се заврши и обука организирана од страна на Биро за јавни набавки.

Пред надлежни нотари редовно ќе се поднесуваат предлози за издавање решенија за дозвола за извршување, ќе се врши следење на предметите до нивно реализирање и наплата на долговите, а ќе се поведуваат и извршни постапки за присилна наплата. Пред надлежни судови се спроведуваат постапки преку поднесување тужби по разни основи. Движењето на активностите и работата по судските предмети и постапки ќе се води евиденција во одделен деловодник за судски предмети.

Во врска со работните односи на вработените ќе се спроведуваат активности поврзани со правата и обврските на вработените, како и усогласување со Законот за административни службеници на систематизацијата и со издавање решенија согласно работните места.

Ќе се подготвуваат седници на органите на управување и надзор и записници, одлуки и заклучоци кои произлегуваат од нив.

Во соработка со општинските служби, претпријатието во 2014 година ќе продолжи со примена на системот "48 часа".

Редовно ќе се организира и води архивата и архивското работење на претпријатието. Сите предмети се евидентираат во деловодник.

Ќе се организира и спроведува потребните активности во хигиено-курирска и чуварска служба.

По потреба ќе врши и други општи и правни работи во претпријатието.

